

Дигитална Архива

Заведи, Зачувај, Сподели

Достапно за бесплатно користење
до **01.06.2020**

Дигитално управување и целосна контрола на вашата документација

Што претставува?



Digital Office е модерна платформа за **дигитално управување со документи и административни работни** процеси. Базирано на Телеком Cloud, таа е лесно достапна и ви помага да ги автоматизирате и трансформирате вашите административни процеси со цел да имате дигитална канцеларија во која добивате брзина, контрола и полесно работење со насмевка.

За кого е наменета?



Digital Office може да ја користи било која компанија која сака да го унапреди управувањето со документи и да го дигитализира канцелариското работење, но најголема примена има кај средни и големи компании кои имаат одредено ниво на организациска комплексност.

Дигитална Архива

Како ти помага...

Си добил документ?

Фактура, Договор, Допис, инт.



Скенирај



E-mail



Сликај



Завери го



Документот ќе добие Архивски број, штембил и ќе биде зачуван дигитално.

Зачувај го



Одбери папка каде да биде уредно зачуван и кој треба да има пристап.

Сподели го



Одбери кој треба да го добие документот, дали преку систем или на е-маил.

Разведи го



Одбери кој колега треба да го види, одобри и тој ќе го добие како задача.

Пребарај го



Лесно пребарај го секој документ, по било кој параметар.

i Од овој момент натака вие не работите со ФИЗИЧКИОТ документ туку со информациите на него.

Дигиталниот документ е:

- Безбедно зачуван
- Достапен до секаде
- Без физички контакти

На овој начин добиваш **ДИГИТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА** на која ти и твоите колеги можете да и пристапите каде и да сте со целосна контрола на документите.

Наредни чекори

Доколку си заинтересиран (бесплатно)

1. Пиши ни на contact@inbox.com.mk
2. Ќе ти помогнеме со креирање на твојата Дигитална Канцеларија и обука
3. Ќе може слободно да ја користиш а НИЕ ќе бидеме достапни за поддршка

По истек на бесплатниот период (по 01.06.2020)

1. Доколку си заинтересиран → ќе потпишеме договор
2. Доколку не си → немаш никакви обврски спрема нас
 - Можеш да си ги земеш сите твои документи кои си ги прикачил
 - Во период од 7 дена, твојот профил ќе биде деактивиран

Месечна претплата и ништо повеќе...

Ценовник

Цени

спецификација

За да започнеме

- Нема трошоци за опрема (сервер, дискови, бекап...)
- Нема трошоци за дополнителни лиценци (SQL, Windows итн.)
- Само ти треба интернет врска и компјутер

Оваа претплата
вклучува:



Број на вклучени
лиценци

2
корисници

Месечна
претплата

1.499 ден.

Cloud простор за
чување документи

Без грижа
10GB

Дополнителни претплати

Цена за дополнителна
лиценца

299 ден.

Цена за дополнителен 10GB
cloud простор

999 ден.

Сакате да започнеме?

Ние сме спремни да ви помогнеме во предизвиците.

Пишиете ни на contact@inbox.com.mk

